

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 208/24 и 16/25), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од КФП сметководствено друштво д.о.о., со регистрирано седиште на адреса Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија, преку Љупка Новеска Андонова, Адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 03.04.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која КФП сметководствено друштво д.о.о., со регистрирано седиште на адреса Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија, стекнува самостојна контрола над КОНТАЛ д.о.о., деловни услуги, Нова Горица, со регистрирано седиште на адреса Ерјавчева улица 2, 5000 Нова Горица, Република Словенија, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11, 84/12, 192/15, 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно одредбите од член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), на ден 05.03.2025 година, а дополнето на 12.03.2025 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) беше доставено известување за концентрација од страна на КФП сметководствено друштво д.о.о., со регистрирано седиште на адреса Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија, со која КФП сметководствено друштво д.о.о., стекнува

самостојна контрола над КОНТАЛ д.о.о., деловни услуги, Нова Горица, со регистрирано седиште на адреса Ерјавчева улица 2, 5000 Нова Горица, Република Словенија, по пат на купопродажба на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истите го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

КФП сметководствено друштво д.о.о. е друштво со посебна намена основано на 12 февруари 2025 година со цел да учествува во Предложената трансакција во својство на директен стекнувач.

Неговите директни содружници се:

- РОБЛЕК, деловно советување, д.о.о. , кој поседува 80% удел во вкупната основна главнина на КФП, и
- КФ ФИНАНС, друштво за проценки и финансиско советување, д.о.о. кој поседува 20% удел во вкупната основна главнина на КФП.

Роблек и КФ Финанс, а со тоа и КФП сметководствено друштво д.о.о., се наоѓаат во поширокиот состав и под самостојна контрола на АЛФИ Групата, поради што се сметаат за еден учесник на пазарот во смисла на членот 5 од Законот за заштита на конкуренцијата.

АЛФИ Групата гледана во најширока смисла има регистрирано локално присуство преку индиректно зависно друштво и остварува приходи во Северна Македонија преку трговија на големо со играчки, квалитетна детска опрема, детска галантерија и детски текстил.

АЛФИ Групата е активна првенствено во управувањето со инвестиции и имоти, особено во областите на малопродажбата, наплатата на долгови и други алтернативни инвестиции.

АЛФИ Групата врши анализира на (потенцијални) инвестиции и управува со инвестициските фондови, додека самото управување со инвестициите делумно им е доверено на други друштва во групата. Меѓутоа, АЛФИ Групата во моментот нема инвестиции, ниту деловни активности во областа на сметководствените, книговодствените и ревизорските услуги, и даночното советување во Република Северна Македонија.

Алфи Групата има регистрирано присуство во Република Северна Македонија, следново зависно друштво регистрирано во Северна Македонија:

- АПОЛЛО МК ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на адреса Булевар Киро Глигоров бр. 13, Гази Баба, Скопје, кое е активно со продажба на големо на

играчки, квалитетна опрема за деца, детски додатоци и текстилни производи за деца.

КОНТАЛ д.о.о., деловни услуги, Нова Горица е словенечко друштво основано во 1993 година кое обезбедува услуги од областа на финансиското и сметководственото советување, односно:

- сметководствени услуги (водење деловни книги, изработка на финансиски извештаи, вклучувајќи и за време на процесот на припојување и стекнувања);
- ангажирање во својство на надворешни соработници за услуги на пресметка на плати и други лични приходи;
- контролинг (управување со имот на трговски друштва, остварување ефикасно управување со ресурси и трошоци, управување со деловен учинок);
- советување (даночно, финансиско, деловно);
- кадровски услуги (спроведување процес на вработување, ревидирање на интерни компаниски документи, изработка на систематизација на работни места);
- изработка на анализи за работењето (финансиска, даночна, правна анализа);
- подготовка на деловни планови и пријави за јавни набавки;
- анализа на пазарот (анализа на производи, потенцијални купувачи и конкуренти, подготовка на конечни извештаи и презентации).

Наведените услуги КОНТАЛ д.о.о., првенствено ги нуди на претприемачи и мали и средни трговски друштва.

КОНТАЛ д.о.о., нема регистрирано присуство во Северна Македонија и не остварило приходи во Северна Македонија во 2024 година.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 (б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата* вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М-р Малинка Силјановска Николиќ